

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел HBS

Хотелот HBS е лоциран во центарот на градот , на околу 500 м. од градска плажаи на околу 3 км. Ladies Beach. Хотелот располага со вкупно 24 соби . Собите располагаат со клима, сопствена бања, ТВ, интернет.

Термини	цена по особа	Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-11.06	99 €	11.07-21.07	169 €	20.08-30.08	169 €
06.06-16.06	99 €	16.07-26.07	169 €	25.08-04.09	169 €
11.06-21.06	129 €	21.07-31.07	169 €	30.08-09.09	149 €
16.06-26.06	129 €	26.07-05.08	169 €	04.09-14.09	149 €
21.06-01.07	159 €	31.07-10.08	169 €	09.09-19.09	149 €
26.06-06.07	159 €	05.08-15.08	169 €	14.09-24.09	149 €
01.07-11.07	169 €	10.08-20.08	169 €	19.09-29.09	149 €
06.07-16.07	169 €	15.08-25.08	169 €	23.09-04.10	149 €

Во цената е вклучено 10 ноќевања со појадок(ВВ), клима и превоз.

- Дете од 0-5,99 години (само превоз) 60 €, второ дете 20% попуст.
- Дете од 6-11,99 години 20% попуст.

Напомена: Климата во цената е вклучена од 01.07.2017- 31.08.2017

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Тесимен

Хотел TECIMEN 2 ** се наоѓа на 500 метри од море, во централниот дел на градот. Сите соби располагаат со ТВ, балкон, клима. На гостите на располагање им се нуди и сеф на рецепција. Во склоп на хотелот се наоѓа и ресторан, бар и мал базен. На гостите им е овозможено и користење на Wi-Fi.

Термини	цена по особа	Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-11.06	99 €	11.07-21.07	169 €	20.08-30.08	169 €
06.06-16.06	99 €	16.07-26.07	169 €	25.08-04.09	169 €
11.06-21.06	129 €	21.07-31.07	169 €	30.08-09.09	149 €
16.06-26.06	129 €	26.07-05.08	169 €	04.09-14.09	149 €
21.06-01.07	159 €	31.07-10.08	169 €	09.09-19.09	149 €
26.06-06.07	159 €	05.08-15.08	169 €	14.09-24.09	149 €
01.07-11.07	169 €	10.08-20.08	169 €	19.09-29.09	149 €
06.07-16.07	169 €	15.08-25.08	169 €	23.09-04.10	149 €

Во цената е вклучено 10 ноќевања со појадок (BB) , клима и превоз.

Дете од 0-5,99 години (само превоз) 60 €, второ дете 20% попуст.

Дете од 6-11,99 години 20% попуст.

Напомена: Климата во цената е вклучена од 01.07.2017- 31.08.2017

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Dabaklar

Хотел Dabaklar **** е лоциран во центарот на градот и е одалечен околу 250м. Од градската плажа. Хотелот располага со вкупно 81 соба, базен ресторан, лоби бар, Wi-fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, мини бар, ТВ, Wi-fi.

термини	цена по особа	термини	цена по особа	термини	цена по особа
01.06-11.06	209 €	11.07-21.07	299 €	20.08-30.08	299 €
06.06-16.06	209 €	16.07-26.07	309 €	25.08-04.09	299 €
11.06-21.06	229 €	21.07-31.07	309 €	30.08-09.09	279 €
16.06-26.06	229 €	26.07-05.08	319 €	04.09-14.09	279 €
21.06-01.07	249 €	31.07-10.08	319 €	09.09-19.09	249 €
26.06-06.07	249 €	05.08-15.08	319 €	14.09-24.09	249 €
01.07-11.07	279 €	10.08-20.08	319 €	19.09-29.09	229 €
06.07-16.07	279 €	15.08-25.08	309 €	23.09-04.10	229 €

Цените се дадени на база полупансион(НВ) со вклучена клима.

Дете од 0- 5,99 години бесплатно, а второ дете 50 % попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAXS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK
WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Albora

Хотелот Albora 3* се наоѓа на околу 1км одалеченост од најпознатата плажа Ladies Beach и на 1 км. од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 50 соби како и со Турска бања, сауна и масажа.

Термини	цена по особа	Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-11.06	229 €	11.07-21.07	289 €	20.08-30.08	289 €
06.06-16.06	229 €	16.07-26.07	289 €	25.08-04.09	259 €
11.06-21.06	229 €	21.07-31.07	289 €	30.08-09.09	249 €
16.06-26.06	229 €	26.07-05.08	289 €	04.09-14.09	229 €
21.06-01.07	229 €	31.07-10.08	289 €	09.09-19.09	229 €
26.06-06.07	249 €	05.08-15.08	289 €	14.09-24.09	229 €
01.07-11.07	289 €	10.08-20.08	289 €	19.09-29.09	229 €
06.07-16.07	289 €	15.08-25.08	289 €	23.09-04.10	229 €

Карактеристики на хотелот:

- 24 ч. Рецепција
- Лоби бар
- Базен
- Градина
- Ресторан
- Снек бар
- Wi – Fi интернет

Собите располагаат со:

- Клима
- Сопствена бања
- Сеф
- Телефон
- ТВ
- Балкон

Цените се дадени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност од 1€ = 62 ден.

Во цената се вклучени 10 ноќевања со појадок и вечера (полупансион) и превоз со високо туристички автобус на релација Скопје – Кушадаси – Скопје .

Дете од 0-5,99 г. (плаќа само превоз – 60 ЕУР) , второ дете 20% попуст.

Дете од 6-11,99 г. 20 % попуст.

Напомена:

- Климата е вклучена во цената .
- Поаѓањето за Кушадаси е еден ден пред терминот даден во табелата во 10 ч.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI" (KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Blue Sea

Хотелот Blue Sea ***+ е лоциран на 2 мин. пешачање од плажата Ladies Beach и на 3 км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 50 соби.

Термини	цена по особа	Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-11.06	189 €	11.07-21.07	319 €	20.08-30.08	319 €
06.06-16.06	189 €	16.07-26.07	319 €	25.08-04.09	279 €
11.06-21.06	209 €	21.07-31.07	319 €	30.08-09.09	239 €
16.06-26.06	209 €	26.07-05.08	319 €	04.09-14.09	229 €
21.06-01.07	229 €	31.07-10.08	319 €	09.09-19.09	229 €
26.06-06.07	249 €	05.08-15.08	319 €	14.09-24.09	229 €
01.07-11.07	319 €	10.08-20.08	319 €	19.09-29.09	229 €
06.07-16.07	319 €	15.08-25.08	319 €	23.09-04.10	229 €

Карактеристики на хотелот:

- 24 ч. Рецепција
- Лоби бар
- Базен
- Ресторан
- Паркинг
- Сеф
- Градина
- Wi-Fi интернет

Собите располагаат со:

- Клима
- Сопствена бања
- Мини бар
- Фен
- Телефон
- ТВ
- Балкон
- Wi-Fi интернет

Цените се дадени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност од 1€ = 62 ден.

Во цената се вклучени 10 ноќевања со појадок и вечера (полупансион) и превоз со високо туристички автобус на релација Скопје – Кушадаси – Скопје .

Дете од 0-5,99 г. (плаќа само превоз – 60 ЕУР) , второ дете 20% попуст.

Дете од 6-11,99 г. 20 % попуст.

Напомена:

- Климата е вклучена во цената .
- Поаѓањето за Кушадаси е еден ден пред терминот даден во табелата во 10 ч.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI" (KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Golden Gate

Хотелот Golden Gate ***+ се наоѓа на околу 300м. одалеченост од Ladies Beach и околу 2 км. од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 80 соби.

Термини	цена по особа	Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-11.06	259 €	11.07-21.07	299 €	20.08-30.08	299 €
06.06-16.06	259 €	16.07-26.07	299 €	25.08-04.09	279 €
11.06-21.06	259 €	21.07-31.07	299 €	30.08-09.09	269 €
16.06-26.06	259 €	26.07-05.08	299 €	04.09-14.09	259 €
21.06-01.07	269 €	31.07-10.08	299 €	09.09-19.09	259 €
26.06-06.07	279 €	05.08-15.08	299 €	14.09-24.09	259 €
01.07-11.07	299 €	10.08-20.08	299 €	19.09-29.09	259 €
06.07-16.07	299 €	15.08-25.08	299 €	23.09-04.10	259 €

Карактеристики на хотелот:

- 24 ч. Рецепција
- Лоби
- Базен
- Сеф на рецепција
- Ресторан
- Бар
- Wi – Fi интернет

Собите располагаат со:

- Клима
- Сопствена бања
- Фен
- ТВ
- Кујна
- Мини бар
- Балкон

Цените се дадени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност од 1€ = 62 ден.

Во цената се вклучени 10 ноќевања со појадок и вечера (полупансион) и превоз со високо туристички автобус на релација Скопје – Кушадаси – Скопје .

Дете од 0-5,99 г. (плаќа само превоз – 60 ЕУР) , второ дете 20% попуст.

Дете од 6-11,99 г. 20 % попуст.

Напомена:

- Климата е вклучена во цената .
- Поаѓањето за Кушадаси е еден ден пред терминот даден во табелата во 10 ч.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Merry

Хотелот Merry 4* се наоѓа на околу 500 м. одалеченост од плажата Long Beach и на 18 км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 113 соби и 20 апартмани.

Термини	цена по особа	Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-11.06	249 €	11.07-21.07	289 €	20.08-30.08	289 €
06.06-16.06	249 €	16.07-26.07	289 €	25.08-04.09	289 €
11.06-21.06	249 €	21.07-31.07	289 €	30.08-09.09	259 €
16.06-26.06	249 €	26.07-05.08	289 €	04.09-14.09	249 €
21.06-01.07	249 €	31.07-10.08	289 €	09.09-19.09	249 €
26.06-06.07	269 €	05.08-15.08	289 €	14.09-24.09	249 €
01.07-11.07	289 €	10.08-20.08	289 €	19.09-29.09	249 €
06.07-16.07	289 €	15.08-25.08	289 €	23.09-04.10	249 €

Карактеристики на хотелот:

- 24 ч. Рецепција
- Лоби бар
- Ресторан
- Паркинг
- Сеф
- Градина
- Wi-Fi интернет

Собите располагаат со:

- Клима
- Сопствена бања
- Фен
- Телефон
- ТВ
- Балкон

Цените се дадени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност од 1€ = 62 ден.

Во цената се вклучени 10 ноќевања со појадок и вечера (полупансион) и превоз со високо туристички автобус на релација Скопје – Кушадаси – Скопје .

Дете од 0-5,99 г. (плаќа само превоз – 60 ЕУР) , второ дете 20% попуст.

Дете од 6-11,99 г. 20 % попуст.

Напомена:

- Климата е вклучена во цената .
- Поаѓањето за Кушадаси е еден ден пред терминот даден во табелата во 10 ч.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI" (KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Ozka

Хотелот Ozka 2+ е лоциран на околу 500 м. од центарот на градот и на околу 300 м. од градската плажа. Хотелот располага со вкупно 62 соби.

Термини	цена по особа	Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-11.06	114 €	11.07-21.07	199 €	20.08-30.08	199 €
06.06-16.06	124 €	16.07-26.07	199 €	25.08-04.09	189 €
11.06-21.06	134 €	21.07-31.07	199 €	30.08-09.09	189 €
16.06-26.06	144 €	26.07-05.08	199 €	04.09-14.09	169 €
21.06-01.07	164 €	31.07-10.08	199 €	09.09-19.09	159 €
26.06-06.07	174 €	05.08-15.08	199 €	14.09-24.09	159 €
01.07-11.07	189 €	10.08-20.08	199 €	19.09-29.09	159 €
06.07-16.07	189 €	15.08-25.08	199 €	23.09-04.10	159 €

Карактеристики на хотелот:

- 24 ч. Рецепција
- Базен
- Базен за деца
- Ресторан, Лоби бар
- Сеф на рецепција, лифт
- Wi – Fi интернет

Собите располагаат со:

- Клима
- Сопствена бања
- Телефон , Фен
- ТВ, Wi – Fi
- Балкон

Цените се дадени во евра, плаќањето се врши во денарска противвредност од 1€ = 62 ден.

Во цената се вклучени 10 ноќевања со појадок и превоз со високо туристички автобус на релација Скопје – Кушадаси – Скопје .

Дете од 0-5,99 г. (плаќа само превоз – 60 ЕУР) , второ дете 20% попуст.

Дете од 6-11,99 г. 20 % попуст.

Напомена:

- Климата е вклучена во цената од 01.07 – 31.08.2017
- Поаѓањето за Кушадаси е еден ден пред терминот даден во табелата во 10 ч.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел OGERIM **

Хотел OGERIM ** се наоѓа на само 600 метри од најпознатата плажа Ladies Beach. Хотелот има 25 соби целосно опремени со тоалет, туш,фен и балкон. Во склоп на рецепција има сеф кој што е на располагање на гостите. Исто така на гостите им е достапно и користење на Wi-Fi

Термини	цена по особа	Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-11.06	99 €	11.07-21.07	169 €	20.08-30.08	169 €
06.06-16.06	99 €	16.07-26.07	169 €	25.08-04.09	169 €
11.06-21.06	129 €	21.07-31.07	169 €	30.08-09.09	149 €
16.06-26.06	129 €	26.07-05.08	169 €	04.09-14.09	149 €
21.06-01.07	159 €	31.07-10.08	169 €	09.09-19.09	149 €
26.06-06.07	159 €	05.08-15.08	169 €	14.09-24.09	149 €
01.07-11.07	169 €	10.08-20.08	169 €	19.09-29.09	149 €
06.07-16.07	169 €	15.08-25.08	169 €	23.09-04.10	149 €

Во цената е вклучено 10 ноќевања со појадок(BB), клима и превоз.

Дете од 0-5,99 години (само превоз) 60 €, второ дете 20% попуст.

Дете од 6-11,99 години 20% попуст.

Напомена: Климата во цената е вклучена од 01.07.2017- 31.08.2017

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI" (KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Sozer ***

Хотел Sozer *** се наоѓа во центарот на Кушадаси, и на самата градска плажа. Хотелот располага со вкупно 90 соби, базен за возрасни и деца, ресторан, лоби бар, Wi-fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, фен, балкон, ТВ, Wi-Fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.05-31.05	19 €	17.07-31.08	30 €
01.06-16.07	23 €	01.09-27.09	20 €

Цените се дадени на база полупансион(НВ), со вклучена клима.

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Sunday beach***

Хотел Sunday beach*** се наоѓа на самата плажа Ladies Beach, и на одалеченост од 3 км. од центарот на Кушадаси. Хотелот Sunday Beach располага со вкупно 60 соби, ресторан, лоби, Wi-Fi, сеф на рецепција. Секоја соба располага со клима сопствена бања, фен, балкон, ТВ, Wi-Fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-30.06	27 €	01.08-31.08	33 €
01.07-31.07	33 €	01.09-30.09	27 €

Цените се дадени на база полупансион(НВ), со вклучена клима.

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Atlantique holiday club ***+

Хотел Atlantique holiday club ***+ се наоѓа на самата плажа Long Beach, и на околу 9 км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 385 соби (стандард, фамилијарни, и апартмани), базен за деца и возрасни, ресторан лоби бар, Wi-Fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, мини бар, телефон, ТВ, Wi-fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-16.06	54 €	05.07-22.08	77 €
17.06-17.07	70 €	23.08-19.09	68 €

Цените се дадени на база на се вклучено (All)

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел OMER HOLIDAY RESORT *****

Хотел OMER HOLIDAY RESORT ***** се наоѓа на самата плажа Long Beach и на 4км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 201 соба, базен за возрасни и деца, ресторан, игралиште за деца, градина, лоби, снек бар, Wi-fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, фен, мини бар, балкон, телефон, ТВ, Wi-fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-12.06	61 €	12.07-22.08	89 €
13.06-26.06	71 €	23.08-05.09	75 €
27.06-11.07	75 €	06.09-19.09	71 €

Цените се дадени на база се вклучено. (ALL)

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFOTOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел GRAND BELISH *****

Хотел GRAND BELISH ***** е лоциран на плажата long Beach и е на 15км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 177 соби, базен за возрасни и деца, ресторан, игралиште за деца, градина, лоби бар, снек бар, Wi-fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, фен, мини бар, балкон, телефон, Тв, Wi-fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
27.05-12.06	52 €	17.07-23.08	79 €
13.06-03.07	64 €	24.08-07-09	66 €
04.07-16.07	71 €	08.09-02.10	52 €

Цените се дадени на база на се вклучено. (ALL)

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI" (KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел VISTA HILL *****

Хотел VISTA HILL ***** се наоѓа на познатата плажа Long Beach, и на 7 км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 315 соби, базен за возрасни и за деца, ресторан, анимација за деца, градина, лоби бар, снек бар, Wi-fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, фен, мини бар, балкон, телефон, ТВ, Wi-fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
09.05-12.06	44 €	18.07-28.08	75 €
13.06-03.07	51 €	29.08-11.09	56 €
04.07-17.07	67 €	12.09-02.10	47 €

Цените се дадени на база се вклучено. (ALL)

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Marina ****

Хотел Marina **** е лоциран на 250м. од плажа и на 1 км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 105 соби, базен ресторан, лоби бар, Wi-fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, ТВ, Wi-fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-30.06	32 €	01.09-15.09	34 €
01.07-31.08	38 €	16.09-30.09	32 €

Цените се дадени на база полупансион(НВ) со вклучена клима.

Дете од 0- 5,99 години бесплатно, а второ дете 50 % попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Akbulut ****

Хотел Akbulut **** се наоѓа на околу 3 мин.пешачење од плажа и на околу 25км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 89 соби (стандард, фамилијарни), базен за деца и за возрасни, ресторан, лоби бар, Wi-Fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, телефон, ТВ, Wi-Fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
08.06-16.06	36 €	01.07-30.08	61 €
17.06-30.06	42 €	31.08-12.09	54 €

Цените се дадени на база се вклучено(ALL)

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Batihan ****

Хотел Batihan **** се наоѓа на самата плажа Long Beach и на околу 7 км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со 340 соби (стандард, фамилијарни, и апартмани), базен за деца и за возрасни, отворен и затворен ресторан, лоби бар, Wi-fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, фен, балкон, телефон, ТВ, Wi-fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.06-07.06	58 €	09.07-24.08	85 €
08.06-28.06	61 €	25.08-20.09	68 €
29.06-08.07	71 €	21.09-10.10	58 €

Цените се дадени на база се вклучено.(ALL)

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Alish ****

Хотел Alish **** е лоциран на околу 200м. од Long Beach и на одалеченост околу 7км. од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 130 соби, базен, ресторан, лоби бар, сеф на рецепција, Wi-fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, ТВ, Wi-fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
25.05-13.06	39 €	17.07-22.08	61 €
14.06-04.07	44 €	23.08-10.09	48 €
05.07-16.07	48 €	11.09-29.09	39 €

Цените се дадени на база се вклучено. (ALL)

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI" (KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Coast Light ****

Хотел Coast Light **** се наоѓа на самата плажа Long Beach, и на одалеченост од 4км. од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 80 соби, базен ресторан, лоби бар, Wi-fi. Секоја соба располага со сопствена бања, балкон, мини бар, ТВ, Wi-fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
09.05-15.06	26 €	13.07-24.08	35 €
16.06-12.07	30 €	25.08-14.09	29 €

Цените се дадени на база полупансион(НВ) со вклучена клима.

Дете од 0- 5,99 години бесплатно, а второ дете 50 % попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAXS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Flora suites ***

Хотел Flora suites *** се наоѓа на околу 700 м. одалеченост од плажата Long Beach, и на околу 6 км. одалеченост од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 49 стандард соби и 55 фамилијарни соби, базен за возрасни и деца, отворен и затворен ресторан, лоби бар, Wi-Fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, телефон, ТВ, Wi-fi. обезбеден е бесплатен превоз до плажата.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
30.05-12.06	31 €	18.07-28.08	50 €
13.06-26.06	34 €	29.08-11.09	39 €
27.06-17.07	41 €	12.09-26.09	31 €

Цените се дадени на база на се вклучено. (All)

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI"(KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Asena ***

Хотел Asena *** е лоциран на околу 100 м. од Ladies Beach и на одалеченост од 3км. од центарот на Кушадаси. Хотелот располага со вкупно 104 соби, базен за возрасни и деца, ресторан, лоби бар, Wi-Fi. Секоја соба располага со клима, сопствена бања, балкон, телефон, ТВ, Wi-Fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
18.05-10.06	28 €	11.07-22.08	46 €
11.06-10.07	38 €	23.08-19.09	38 €

Цените се дадени на база на се вклучено(ALL)

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.

TURISTIČKA AGENCIJA

KOMPLETEN TURISTICKI SERVIS



TEL.RABOTA: +389(0)48 419-418
FAKS: +389(0)48 411-256
MOBILEN(VIP):+389(0)75 259 000
SKYPE NAME: INFOTURS 1
E-MAIL: INFOTURS@T-HOME.MK

WWW.INFO TOURS.MK

UL. "SOTKA GJORGIOSKI" (KATNA GARAZA, LOKAL25), 7500 PRILEP

Хотел Surtel ***

Хотел Surtel *** е лоциран во центарот на градот, на самата градска плажа. Хотелот располага со вкупно 90 соби, базен за возрасни и деца, ресторан, лоби бар, Wi-Fi. Секоја соба располага со сопствена бања, балкон, ТВ, Wi-fi.

Термини	Цена по особа	Термини	Цена по особа
01.05-05.06	24 €	18.07-21.08	41 €
06.06-16.06	27 €	22.08-11.09	35 €
17.06-17.07	32 €	12.09-26.09	27 €

Цените се дадени на база на се вклучено. (ALL)

Дете од 0-5,99 години, бесплатно, а второ дете 50% попуст.

Деца од 6-11,99 50% попуст.

Цените се дадени во евра за уплата во денарска противвредност 1 €=62 ден.